

НАСОКИ ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕКЛАРАЦИЈАТА ЗА ВНЕСУВАЊЕ НА АКЦИЗЕН ПРОИЗВОД (МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ) ОД СТРАНА НА ПОВЛАСТЕНИ КОРИСНИЦИ НА АКЦИЗНИ ДОБРА ВО СОЦДАД

(ревидирана)

1. Намена на овој документ


Намената на овој документ е да ги објасни процесите кои се имплементирани во Порталот за трговци во модулот за акцизи, а кои се однесуваат на доставување на месечниот извештај од страна на повластените корисници на етил алкохол и енергенти. Документот ги опишува активностите на системот и чекорите кои се преземаат од страна на имателите на одобренија за повластен корисник.

2. Пристап во Порталот за трговци – апликација за акцизи

Предуслов за поднесување на месечниот извештај е претходна регистрација во системот на следниов линк:

<https://traders.customs.gov.mk/myAccount-ui/protected/welcome.htm>

Пристапот во Порталот за трговци – апликација за акцизи за корисници започнува со најавување на прозорецот за најава. Се појавува едноставен еcran со логото на СОЦДАД и Царинската управа со две полиња за пополнување: КОРИСНИЧКО ИМЕ и ЛОЗИНКА, и две дополнителни полиња: ОБНОВИ и НАЈАВИ СЕ.



2. 1. Прозорец за најава


Најавата во Порталот за трговци – апликација за акцизи започнува со внесување на:

- КОРИСНИЧКО ИМЕ (пример име.презиме на корисникот)
- ЛОЗИНКА (пример барем 12 карактери –букви, броеви и симболи)
- се притиска копчето НАЈАВИ СЕ ако внесените податоци се точни или се притиска копчето ОБНОВИ за да се избришат внесените податоци и повторно се внесува корисничко име и лозинка.

3. Пополнување на декларацијата за внесување на акцизен производ

3.1. Избор на функционалноста

После успешната најава, системот го прикажува заедничкиот ПОРТАЛ ЗА ТРГОВЦИ



Со бирање на табот: „Поднесување на декларации од трговци (TDP)“, системот ги прикажува различните менија на Порталот и тоа: дејства, транзит, увоз, извоз, акцизи и помош.


Дејствија	LRN	РБД/ЕРБ/РБАД	КОРИСНИЧКИ ИДЕНТИФИКАЦИСКИ БРОЈ	ДАТУМ НА ПОДНЕСУВАЊЕ	ВИД НА ДЕКЛАРАЦИЈА	СТАТУС НА ДОКУМЕНТ НА ДАТУМ	СТАТУС	TIN	ДЕЈСТВО
Промена на активен трговец	1574935266051	19MKXSP9000000000996		чет., ноем. 29, 2019	EXP15	пон., декември, 2, 2019	Финализирана	MK4030996128963	Приказ на доколе
	1574856465131	19MKXS90000000009F0		сре., ноември, 27, 2019	EXS15	пон., декември, 2, 2019	Платена	MK4030996128963	Приказ на пакет
	1575281258521	-		пон., декември, 2, 2019	EXK15	пон., декември, 2, 2019	Нема	MK4030996128963	Приказ на движение
	1575020341443	19MKXU9000000000876	violeta.minoska	пет., ноември, 29, 2019	EXU15	пон., декември, 2, 2019	Завршено преземање	MK4030996128963	Приказ на движение
	1574685305096	19MKXS9000000000985	violeta.minoska	пон., ноември, 25, 2019	EXS15	вт., ноември, 26, 2019	Постапка на преземање	MK4030996128963	Приказ на движение

Со бирање на табот „Акцизи“ се појавуваат различни акции во зависност од потребата за која се пристапува како што е прикажано на слика:

Дејствија	LRN	ГУМ НА ПОСТАПКА	ВИД НА ДЕКЛАРАЦИЈА	СТАТУС НА ДОКУМЕНТ НА ДАТУМ	СТАТУС	TIN	ДЕЈСТВО
Промена на активен трговец	1574935266051	Акцизна постапка	pon., декември, 2, 2019	Финализирана	MK4030996128963	Приказ на движение	
	1574856465131	Пребарање за акцизни декларации	пон., декември, 2, 2019	Платена	MK4030996128963	Приказ на движение	
	1575281258521	Пребарање на пораки за акцизи	пон., декември, 2, 2019	Нема	MK4030996128963	Приказ на движение	
	1575020341443	Годишна количина на враќање по корисник	пон., декември, 2, 2019	Завршено преземање	MK4030996128963	Приказ на движение	
	1574685305096	Напред	пон., декември, 2, 2019	Постапка на преземање	MK4030996128963	Приказ на движение	

Слика 4

Во подменито – „Акцизна постапка“ се одбира акцизно повластено користење – поднесување на декларација за внесување на акцизен производ.



3.2. Пополнување на декларацијата за внесување на акцизен производ

Повластениот корисник на акцизни добра ја пополнува декларацијата за внесување на акцизен производ на следниот начин:

- Во групата „основни податоци“ референтниот број и деталите за повластениот корисник автоматски се пополнети;
- Во полето датум на поднесување се внесува датум на поднесување со бирање на податок од календарот;
- Во полето акцизен период – година се одбира годината од паѓачкото мени;
- Во полето акцизен период месец, од паѓачкото мени се одбира месецот за кој се поднесува извештајот;
- Полето декларација со количина нула има почетна вредност „не“;
- Во полето тип на внесување на акцизен производ се внесува „0“ ако повластениот корисник е правно лице кое користи акцизни добра за повластени цели или „1“, ако повластениот корисник е носител на права на ослободување по основ на ИПА Проект.

Главниот дел на декларацијата за внесување на производ (месечен извештај) се пополнува со податоци за акцизните добра и тоа:

- Полето Главен дел – Единствен референтен број има почетна вредност „1“. Доколку повластениот корисник во месецот за кој го поднесува извештајот примил акцизни добра со повеќе е-АД, тогаш со бирање на копчето „+“ ги внесува податоците од сите е-АД;
- Во групата податоци „Референтен број на имател на акцизен склад“ со пребарување се внесува идентификацискиот број на држателот на акцизен склад од каде што е набавено акцизното добро;
- Во групата податоци „Број на акцизен склад“ со пребарување се внесува бројот на акцизиониот од каде што е набавено акцизното добро. Овие податоци се наоѓаат во печатената верзија на е-АД која што ги прати акцизните добра за време на движењето;

Само еден од наведените податоци е задолжителен!

Главен дел - Единствен референтен број на запис 1
Administrative Reference Code_MK

Referenten broj na imatel na akcizenski sklad

Број на акцизен склад

Идентификациски број на трговец Назив Улица Број Град Поштениски код Шифра на земја Шифра на јазик

Идентификациски број на трговец Назив Улица Број Град Поштениски код Шифра на земја Шифра на јазик

- Доколку повластениот корисник во месецот за кој го поднесува месечниот извештај има набавка на акцизни добра, тогаш го пополнува полето за административен референтен број, односно го внесува само бројот на е-АД со кој е извешена набавката.
- Доколку во месецот за кој се поднесува месечниот извештај не е извршена нова набавка на акцизни добра, туку се употребени количините кои биле на залиха, се пополнува или полето за имателот на акцизна дозвола или полето за акцизиониот склад од каде е извршена набавката на акцизните добра. Доколку акцизните добра кои се на залиха се набавени од повеќе иматели на акцизна дозвола и не постои податок колкава е поединечната количина на залиха по добавувачи, а се работи за ист национален код на производ се внесува податок за имателот на акцизна дозвола од каде е набавена најголемата количина.

Групата на податоци „Национален производ“ се пополнува на следниот начин:

- Во полето „шифра на национален производ“ со пребарувачот се внесува националниот код на акцизното добро од одобрението за повластен корисник. Системот ги прикажува само кодовите за кои е регистриран повластениот корисник. Полињата „шифра од КН“ и ознаката за „национално потекло“ се пополнуваат автоматски;
- Во полето „количина“ се внесува податок за набавената количина во месецот за кој се поднесува извештајот;
- Во полето „количина на претходна залиха“ се внесува залихата од претходниот период.
- Во полето „набавени количини од домашен пазар“, се внесува количина на акцизни добра кои се набавени од домашен добавувач. Доколку повластениот корисник сам ги увезува акцизните добра, ова поле не се пополнува.
- Во полето „увезена количина“ се внесува количината на увезени акцизни добра. Доколку акцизните добра се набавени од домашен добавувач, тогаш ова поле не се пополнува.
- Во полето „употребена количина за производство“ се внесува количината која е употребена во процес на производство (шифри на ослободување S01, S03, S04, S06, S07, S10, S11, A04, A07, E01, E03, E05, E08, E09, E10, E11, E12 и E13). Во сите останати случаи, ова поле не се пополнува;
- Во полето „употребена количина“ се внесува количината која е употребена во непроизводни процеси (шифри S02, S05, E02, E04 и E07);
- Во полето „количина на залиха“ се внесува преостанатата залиха во месецот за кој се поднесува извештајот;
- Во полето „шифра на вид на ослободување“ се внесува шифрата од одобрението за повластен корисник;

- Во полето „код на локација“ од опаѓачката листа се внесува местото на повластено користење.

Национален производ

Шифра на национален производ

Шифра од КН

Национално потекло

Количина

Previous Stock Quantity_MK

Domestic Market Purchased Quantity_MK

Import Purchased Quantity_MK

Production Used Quantity_MK

Used Quantity_MK

Stock Quantity_MK

Шифра на вид на ослободување

Location Code

Street Name_MK

Import Purchased Quantity_MK

Production Used Quantity_MK

Used Quantity_MK

Stock Quantity_MK

Шифра на вид на ослободување

Location Code

Street Name_MK

Street Number_MK

City_MK

Post Code_MK

Municipality_MK

Тип на документ

Број на декларација

Коментари

Зачувј како примерок | Зачувј како нацрт

- Во полето „приложени документи, потврди и одобренија“ се бира шифрата на приложениот документ (пример: фактура, спецификација, испратница и слично).

3.2.2. Пополнување на податоците за потрошени количини во случај кога нема нова набавка

Во полето „Количина“ се внесува податокот за преостанатата количина на акцизното добро од претходните набавки (залихата), а во полето „Претходна количина на залиха“ се појаснува дека тоа е количина од залиха (се внесува истиот податок). Понатаму декларацијата се пополнува како што е описано претходно.

Национален производ

Шифра на национален производ	<input type="text"/>	<input type="button" value="🔍"/>	<input type="button" value="✖"/>
Шифра од КН	<input type="text"/>		
Национално потекло	<input type="checkbox"/>		
Количина	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Претходна количина на залиха_MK	<input type="text"/>		
Количина набавена на домашен пазар_MK	<input type="text"/>		
Увоз на набавена количина_MK	<input type="text"/>		
Количина искористена за производство_MK	<input type="text"/>		
Искористена количина_MK	<input type="text"/>		
Количина на залиха_MK	<input type="text"/>		
Шифра на вид на ослободување	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="text"/>
Location Code	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="text"/>
Улица_MK	<input type="text"/>		
Број на улица_MK	<input type="text"/>		
Град_MK	<input type="text"/>		
Поштенски број_MK	<input type="text"/>		
Општина_MK	<input type="text"/>		

4. Поднесување на декларацијата за внесување на акцизен производ

Нареден чекор е проверка на внесените податоци. Доколку проверката е успешна, следниот чекор е поднесување на декларацијата. Доколку проверката не е успешна, системот ги прикажува грешките и постапката на внесување на податоците треба да се повтори.

5. Проверка на статусот на декларацијата за внесување на акцизен производ

Декларацијата за внесување на акцизен производ може да има повеќе статуси, како на пример:

- „поднесена“ – кога декларацијата сеуште има можност да биде откажана од страна на подносителот со бирање на копчето **ДЕЈСТВА – ПОДНЕСИ ОТКАЖУВАЊЕ** во случај на откриена грешка при пополнување на податоците;
- „финализирана“ – кога декларацијата ќе биде одобрена од страна на царинскиот орган или „откажана“ или „отфрлена“ – кога декларацијата е откажана или одбиена од страна на царинскиот орган заради неправилности во пополнувањето. Во овој случај подносителот на декларацијата треба во историјатот на пораката (**ДЕЈСТВО/ПРИКАЗ НА ДВИЖЕЊЕ/ИСТОРИЈАТ НА ДВИЖЕЊЕ**), да ја прочита причината за откажување/отфрлање

на декларацијата која е внесена од страна на надлежниот царински службеник и да ја исправи грешката. Во овој случај потребно е за соодветниот месец да се поднесе нова декларација (извештај).

Шифри на вид на ослободување

S01 Ослободување на етил алкохол кој се користи за производство на оцет во смисла на тарифниот број 2209

S02 Ослободување на целосно денатуриран етил алкохол, кој е денатуриран со пропишани средства за денатурирање

S03 Ослободување на целосно денатуриран етил алкохол кој е наменет за производство или преработка на производи неподобни за човечка употреба

S04 Ослободување на етил алкохол за производство и подготвка на лекови

S05 Ослободување на етил алкохол што се користи за медицински цели во болници, амбуланти и аптеки

S06 Ослободување на етил алкохол и алкохолни пијалаци кои се користат за производство на ароми за прехранбени производи и безалкохолни пијалоци со содржина на алкохол од најмногу 1,2 % вол.

S07 Ослободување на етил алкохол и алкохолни пијалаци кои се користат непосредно или како составен дел на полуготови производи за производство на прехранбени производи, пралини или во некоја друга форма

S09 Ослободување на етил алкохол кој се користи за научно истражувачка дејност или за образовни потреби на факултети, институти и други научни институции во научни или образовни цели

S10 Ослободување на делумно денатуриран етил алкохол кој е наменет за производство или преработка на производи неподобни за човечка употреба

S11 Ослободување на етил алкохол кога се користи во производни процеси во количина пропишана со нормативите за производство под услов крајниот производ да не содржи алкохол

A04 Употреба на акцизни добра за примероци за анализа и тестови при производство или за научно-истражувачки цели

A07 Употреба на акцизни добра за контрола на квалитет

E01 Ослободување на енергентите кога се користат за други намени, а не како погонско гориво или гориво за греенje, со исклучок на енергентите од член 93 од овој закон

E02 Ослободување на енергентите кога се користат во воздушен сообраќај, со исклучок на користењето во воздушниот сообраќај за приватни намени

E03 Ослободување на енергентите кога се користат во минеролошки процеси

E04 Ослободување на енергентите кога ги набавуваат Министерството за одбрана и Министерството за внатрешни работи за специјалните возила за целите на одбраната и безбедноста

E05 Ослободување во случај кога производителот на енергенти и електрична енергија ги користи во своите производствени погони за понатамошна преработка, односно производство на други енергенти и електрична енергија, освен ако се користат како погонско гориво за возила

E06 Ослободување на енергенти за реализација на проект финансиран со парични средства добиени врз основа на договор за донација

E07 Ослободување на енергенти за реализација на проектите со ИПА

E08 Ослободување на енергентите кога имаат двојна употреба

E09 Ослободување на енергентите кога се користат за заедничко производство на топлинска и електрична енергија во единствен процес (когенерација)

E10 Ослободување на електрична енергија кога се користи за двојна намена во хемиско-редукциски, електролитски и металуршки процеси

E11 Ослободување на електрична енергија кога се користи за заедничко производство на топлинска и електрична енергија во единствен процес (когенерација)

E12 Ослободување на електрична енергија кога се користи за производство на електрична енергија, односно одржување на системите за производство на електрична енергија кај производителот на електрична енергија

E13 Ослободување на електрична енергија кога се користи во минеролошки процеси